



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

на култура на град

91000 Скопје

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата. — Жиро сметка кај Службата на општествено кинговодство 60892-603-19644

Петок, 13 март 1981

БЕЛГРАД

БРОЈ 14

ГОД. XXXVII

Цена на овој број е 24 динара. Активности на претплата за 1981 год. изнесува 800 динари. Пор за рекламации 15 дина. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: Централна 650-155; Уредништво; 651-885; Служба за претплата 5-73 : : : : : ке

130.

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на СФРЈ, заради спроведување на одредбата од член 138. во врска со член 25 од Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗЕМАЊЕ НА СТРАНСКИ КРЕДИТИ ОД СТРАНА НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ИЗВЕДУВААТ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ТИЕ РАБОТИ

1. Во Одлуката за земање на странски кредити од страна на организациите на здружен труд што изведуваат инвестициони работи во странство за потребите за изведување на тие работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/79 и 12/80) во точка 6 зборовите „до 31 декември 1980 година“ се заменуваат со зборовите: „до 31 декември 1981 година“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 83

5 март 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Ѓурановиќ, с. р.

131.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1980 ГОДИНА

1. Во Одлуката за привремено продолжување на важењето на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/80 и 6/81) во точка 1 зборовите: „28 февруари“ се заменуваат со зборовите: „31 март“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 84

5 март 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Ѓурановиќ, с. р.

132.

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за прометот на стоки и услуги со странств („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78), врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ ВО 1981 ГОДИНА

1. Дозволи за извоз и увоз на стоки за кои е пропишано дека можат да се извезуваат, односно увезуваат само врз основа на дозвола, издава Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи, кој претходно ќе прибави мислење од соодветните општи здруженија, односно соодветната заедница на здружен труд за меѓусебна планска и деловна соработка.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може, водејќи сметка за извршувањето на трговските и други меѓудржавни спогодби, на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи, да издаде дозвола и за увоз на одделни стоки или групи стоки, како и за увоз на стоки во определен период (глобална дозвола). Во тој случај организацијата на здружен труд ги увезува односните стоки без прибавување на дозволата од став 1 на оваа точка.

Надлежните сојузни органи на управата од ст. 1 и 2 на оваа точка, при одлучувањето за барањето за издавање на дозвола за извоз и увоз на стоки, ќе водат сметка за производството на определени стоки, посебно за производството наменето за извоз, за снабдноста и потребите на домашниот пазар, како и за оправданоста на извозот и увозот на односните стоки, а за основните земјоделско-прехранбени производи — за усогласениот биланс на производството и домашните потреби, увозот и извозот, кој ќе биде поднесен согласно со одредбите на член 7 став 1 од Договорот за основите на општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година за усогласување и насочување на тековите на општествената репродукција.

2. Барање за издавање на дозвола за извоз, односно увоз на стоки организацијата на здружен труд му поднесува на Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи, кој е должен во рок од 20 дена од денот на приемот на барањето да му достави предлог на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија е должен во рок од 7 дена од денот на приемот на предлогот да го реши барањето за издавање на дозвола за извоз, односно увоз на стоки.

Ако надлежните сојузни органи од став 1 на оваа точка го одбијат барањето за издавање на дозвола за извоз, односно увоз на определени стоки, должни се да ги наведат причините поради кои се одбива барањето.

Ако надлежните сојузни органи, во роковите од став 1 на оваа точка не одлучат за барањето за извоз на стоки, како и дека дозвола за извоз на односните стоки е издадена за што Сојузниот секретаријат за надворешна трговија е должен во рок од 3 дена од денот на истекот на рокот од став 1 на оваа точка да издаде потврда која је заменува дозволата за извоз на стоки.

3. По исклучок од одредбите на точка 1 од оваа одлука, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може, на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи, да издаде дозвола за увоз на стоки — ако увозот на односните стоки се предлага заради стабилизација на односите на единствениот југословенски пазар и спречување на отстапувањето од утврдената политика на цените, како и да издаде дозвола за извоз односно за увоз на стоки — ако е во прашање извршувањето на т. говски и р. ги меѓ. наро. ни спого. би.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може во случајот од став 1 на оваа точка да издаде дозвола за увоз на одделни стоки или на групи на стоки, и за увоз на стоки во определен период. Во тој случај, организациите на здружен труд ги увезуваат односните стоки без прибавување на дозволата од став 1 на оваа точка.

4. Дозвола за увоз на предмети за вооружување и воена опрема и нивни делови, како и за увоз на опрема и репродукционен материјал што се потребни за производство на предмети за вооружување и воена опрема во Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Дозвола за извоз на предмети за вооружување и воена опрема издава Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

5. Увоз и извоз на опојни други се врши врз основа на дозвола која се издава во согласност со Законот за производство и промет на опојни други („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/78).

6. Сојузниот секретар за надворешна трговија, по потреба, донесува прописи за документацијата која се поднесува кон барањето за издавање на дозвола за извоз и увоз на стоки, образец на кој се поднесува барањето за издавање на дозвола и образец на дозволата за извоз и увоз на стоки.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 85
5 март 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

133.

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за производство и промет на опојни дроги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/78), на предлог од Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПИСОКОТ НА ОПОЈНИ ДРОГИ

1. Во Решението за утврдување на Списокот на опојни дроги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78), во Списокот на опојни дроги што претставува составен дел на тоа решение, по редниот број 137 се додаваат пет нови редни броеви, кои гласат:

Реден број	Назив	Хемиски назив
1	2	3
138	МЕКЛОКАЛОН	3-о-хлорфенил/-2-метил-4/3Н/-хиназолинон
139	РСЕ	N-етил-1-фенилциклохексил-амин
140	РНР, РСРУ	1-/1-фенилциклохексил/пиролдин
141	СУФЕНТАНИЛ	N-4-/метоксиметил/-1/2-/2-тиснил/ етил/-4-пиперидил пропионамилд
142	ТСП	1-/1-/2-тиенил/ циклохексил/пиперидин“.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 82
5 март 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

134.

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PANORAMA“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Panorama“ број 773 од 9 февруари 1981 година, што излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/576
20 февруари 1981 година
Белград

Заменик
сојузен секретар за
внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

135.

Врз основа на член 11 став 5 од Законот за заштита на животните од заразни болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76), Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА МЕРКИТЕ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ ГОВЕДАТА

Член 1

Заради сузбивање и искоренување на туберкулозата кај говедата, се применуваат мерките предвидени со овој правилник.

Член 2

Како заболени од туберкулоза се сметаат говедата:

- 1) кај кои со дијагностичко испитување со методот на интракутана туберкулинизација ќе се утврди позитивна реакција;
- 2) кај кои со лабораториско испитување на секретот, екскретот и ткивото ќе се утврди причинителот на бовината туберкулоза;
- 3) кај кои, при секцијата на лешевите, ќе се утврдат патоморфолошки промени карактеристични за туберкулозата, а со лабораториско испитување ќе се утврди причинителот на бовината туберкулоза;
- 4) кај кои со ветеринарско-санитарен преглед при колењето ќе се утврдат патоморфолошки промени карактеристични за туберкулозата а со лабораториско испитување ќе се утврди причинителот на бовината туберкулоза.

Член 3

Дијагностичкото испитување со методот на интракутана туберкулинизација се врши со стандардизиран туберкулин, подготвен од хомологен сој *Mycobacterium tuberculosis*. Паралелно се врши интракутано бризгање на авиарен туберкулин.

Член 4

Бризгањето на туберкулин и проценувањето на реакцијата се врши врз основа на упатството од производителот на туберкулин.

Член 5

Дијагностичко испитување на говедата на туберкулоза се врши на говедата со наполнети три месеци старост.

Дијагностичко испитување на говедата во општествена сопственост се врши еднаш годишно.

Дијагностичко испитување на говедата во сопственост на граѓаните се врши еднаш годишно ако тие говеда се наоѓаат кај држатели кои пуштаат во промет млеко и млечни производи за исхрана на луѓето, а еднаш во три години ако тие говеда се наоѓаат кај држатели кои тие производи не ги пуштаат во промет.

Член 6

Ако при колењето на говедата се утврдат промени сомнителни на туберкулоза, променетото ткиво се испраќа во за тоа определена ветеринарска организација на здружен труд, заради утврдување на причините за најдените промени.

Член 7

Кога ќе се утврди туберкулоза кај говедата или сомневање на туберкулоза, во заразеното или на зараза сомнителниот двор ќе му се наредат следните мерки:

- 1) издвојување на заболениите говеда;
- 2) обележување на сите заболени говеда на десната страна на вратот со жежок жиг на кој е втисната буквата Т (димензија 10 X 8 cm) или со засекување на левото уво;
- 3) колење на заболениите говеда во рок од 30 дена од денот на утврдувањето на туберкулозата кај говедата;
- 4) забрана на оплодување на заболениите говеда;
- 5) забрана на изнесувањето на добиточна храна која можела да биде во допир со заболениите говеда;
- 6) забрана на изнесувањето на стајското губре (гнојот) и неговото задолжително пакување;
- 7) забрана на движењето на говедата заболени од туберкулоза и на говедата сомнителни на туберкулоза надвор од заразениот двор;
- 8) забрана на употребата на заеднички напоявалишта.

Во уверението за здравствената состојба кое ги придружува говедата упатени на колење, кај кои е утврдена туберкулоза или за кои се сомнева дека заболеле од туберкулоза, се запишува ознаката: „ТВЦ говеда“.

Член 8

Во дворот во кој е утврдена туберкулоза или сомневање на туберкулоза, незаразените говеда се обележуваат заради идентификација со усни маркички или со тетовирање, а живината и свињите се запишуваат и се подложуваат на дијагностичко испитување на туберкулоза. Обележените говеда се испитуваат со методот на интракутана туберкулинизација двапати еднопосредно на туберкулоза, со тоа што временското растојание помеѓу тие испитувања не може да биде пократко од шест недели.

Член 9

Туберкулозата кај говедата се смета за престаната во дворот по отстранувањето на сите говеда заболени од туберкулоза и завршната дезинфекција и ако при спроведувањето на две еднопосредно туберкулинизации со интервал кој не смее да биде пократок од шест недели, не биде утврдена позитивна реакција.

Член 10

За преземените мерки предвидени со овој правилник на органот надлежен за работи на ветеринарството во републиката, односно автономната покраина, му се доставуваат следните податоци: назив на општината и местото, фирма односно назив на организацијата на здружен тррд — корисник на говедата во општествена сопственост, име на сопственикот, односно на држателот на говедата, ознака на говедата што се подложуваат на испитувањето на туберкулоза, дебелина на кожниот набор пред и по бризгањето на туберкулин и резултати добиени при проценувањето на реакцијата.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1395/1
6 февруари 1981 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за земјоделство,
Милеван Зидар, с.р.

136.

Врз основа на член 40 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/76 и 74/80), директорот на Сојузниот завод за мере и скапоцени метали пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ИНКУБАТОРСКИ ТЕРМОМЕТРИ

I. Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови за инкубаторски термометри, стаклени термометри полнети со течност, со вградена скала и капилара, предвидени за делумно нурнување, кои се наменети за мерење на температурата на воздухот во инкубатори за перната живина.

Член 2

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења, и тоа:

1) термометар со вградена скала и капилара е термометар со заштитна стаклена обвивка чија скала се наоѓа на плочката (подлогата) непосредно зад капиларата;

2) термометар предвиден за делумно нурнување е термометар кој ја покажува вредноста на температурата на мерната средина ако делумно е нурнат односно нурнат до назначеното место во мерната средина;

3) резервоар на термометар е оној дел од термометарот во кој се наоѓа најголемиот дел на термометарската течност;

4) капиларната цевка се состои од спојна капилара и мерна капилара вклучувајќи го контракцијоното и експанзивното проширување;

5) спојна капилара е капилара што го спојува резервоарот со мерната капилара;

6) мерна капилара е капилара што се наоѓа непосредно до плочката со скала;

7) контракцијоно проширување на капиларата е проширување што се наоѓа над резервоарот, под мерната капилара и овозможува поставување на додатна (помошна) скала;

8) експанзионо проширување на капиларата е проширување што се наоѓа на врвот од мерната капилара и ја штити од разурнување, (распрскување) при пречекорување на мерниот опсег на термометарот;

9) надворешна обвивка (заштитна обвивка) е стаклена цевка што ја опфаќа капиларната цевка и плочката со скала;

10) врв на термометарот е крајниот горен дел на заштитната обвивка преку кој скалата е зацврстена со помош на спона;

11) додатна (помошна) скала е секоја скала со исклучок на скалата што го покажува мерниот опсег;

12) под вештачко стареење се подразбира топлоотно обработување на термометрот заради стабилизација на волуменот на неговиот резервоар;

13) депресија на нулева точка е разликата на покажувањето на температурата на термометарот пред загревањето и непосредно по загревањето на термометарот.

II. Конструкциони својства

Член 3

Стаклото употребено за изработка на резервоарот на термометарот и капиларната цевка, според хемиските својства мора да одговара на хидролитичката група 3, според југословенскиот стандард JUS B.E8. 092, и да има видлива и неизбришлива ознака на својство на стакло.

Член 4

Плочката на која е обележена скалата на термометарот треба да биде од опал-стакло, метал или материјал сличен по димензионалната стабилност.

Член 5

Конструкцијата на термометарот мора да биде таква што да овозможува негова нормална работа и да не предизвикува грешки при употребата.

Член 6

Мерната капилара мора да биде таква што менискусот на термометарската течност по должината на целата капилара лесно да се уочува. Нивната на термометарската течност и скалата на термометрот мораат да бидат видливи истовремено.

Член 7

За време на греењето или ладењето на термометарот, термометарската течност мора да се движи без скокови низ капиларата и мора да биде без гасови или други туѓи тела.

III. Мерно-технички својства

Член 8

Единица за температура за инкубаторски термометри е степен на Целзиус (симбол °C).

Член 9

Работниот опсег на инкубаторскиот термометар мора да изнесува од +35°C до +40°C најмалку, а вредноста на најмалиот поделок на скалата мора да биде $\leq 0,5^\circ$.

Член 10

Поделбата на скалата мора да биде еднообразна и чиста, вгравирана или отпечатена јасно и неизбришливо. Цртите на поделоците мораат да бидат нормални на оската на термометарот.

Член 11

Цртите на поделоците што означуваат целу степен мораат да бидат подолги од соседните црти на поделоците што ги означуваат полустепените.

Член 12

Цртите на поделоците што одговараат на температурите +35°C и +40°C мораат да бидат обележани со броеви кои мораат да бидат вгравирани или неизбришливо отпечатени.

Член 13

Цртата на поделокот која одговара на температура од +38°C може посебно да се назначи со број во друга боја, со точка, ѕвездичка, стрелка или со некој друг знак.

Член 14

Најголемата дозволена грешка на инкубаторскиот термометар при прегледот изнесува $\pm 0,5^\circ$ во целиот работен опсег.

Член 15

На стаклената заштитна обвивка на инкубаторскиот термометар мора да биде предвидено место за ставање на жиг.

IV. Натписи и ознаки

Член 16

На плочката со скала мора на траен начин, на еден од јазиците и писмата на народите на Југославија, да се напише:

- 1) називот на мерилото;
- 2) називот на производителот или неговата ознака;
- 3) ознаката за стаклото што е употребено за изработка на резервоарот и капиларата на термометарот;
- 4) серискиот број и годината на производството;
- 5) службената ознака на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали.

На плочката се дозволуваат и други натписи и ознаки, со тоа што да не го смеќаваат правилното читање.

V. Типско испитување

Член 17

Типското испитување на инкубаторските термометри опфаќа:

- 1) надворешен преглед;
- 2) испитување на квалитетот на материјалот;
- 3) испитување на точноста;
- 4) испитување на депресијата на нулевата точка.

Член 18

Со надворешен преглед се утврдува дали карактеристиките на инкубаторските термометри (видот, материјалот, конструкционите својства, поделбата и обележувањето на скалата со броеви, натписи и ознаки) се во согласност со одредбите на овој правилник.

Член 19

Квалитетот на стаклото од кое се изработени резервоарот и капиларата на инкубаторскиот термометар се проверува со методата пропишана во JUS. В.Е8. 092 и треба да го задоволи условот од член 3 на овој правилник.

Член 20

Испитувањето на димензионалната стабилност на плочките со скала што не се од млеко стакло ниту од метал, се врши на најмалку пет плочки со скала што носат поделба и броеви.

Растојанието помеѓу цртите што означуваат температура $+35^{\circ}\text{C}$ и температура $+40^{\circ}\text{C}$ треба да биде мерено со грешка која не е поголема од $0,01\text{ mm}$ (мерена вредност M_1). Потоа плочката со скала се држи на температура $+(50 \pm 1)^{\circ}\text{C}$ во текот на седум дена. По ладењето на температура од $+15^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$, растојанието помеѓу цртите одново се мери (мерна вредност M_2).

Се смета дека плочката со скала во поглед на димензионалната стабилност е еквивалентна на млеко стакло и метал, ако е:

$$|M_1 - M_2| \leq 0,002 \times M_1$$

Член 21

За определување на грешките на покажувањето се користат водени бањи со заменливи носачи за поставување на термометри. Водените бањи мораат да бидат со автоматско регулирање на температурата на водата.

Член 22

Еталонските термометри во водената бања треба да бидат стаклени термометри полнети со течност, што имаат вредност на поделокот $0,1^{\circ}\text{C}$ и додатна скала за 0°C или отпорни термометри со еднаква можност за читање.

Член 23

Утврдувањето на грешката на покажувањето на инкубаторските термометри се врши на најмалку две точки од кои едната е задолжително $+33^{\circ}\text{C}$, и мора да биде во границите $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$.

Член 24

За определување на депресијата на нулевата точка на инкубаторските термометри производителот мора да изработи и помошни термометри од истото стакло од кое се и инкубаторските термометри и кои ги задоволуваат следните барања:

- 1) работен опсег од $-3,00^{\circ}\text{C}$ до $+3,00^{\circ}\text{C}$ најмалку;
- 2) вредност на поделокот $0,02^{\circ}\text{C}$ или $0,05^{\circ}\text{C}$;
- 3) ширината на поделокот мора да изнесува најмалку $0,7\text{ mm}$;
- 4) експанзионото проширување на капиларата мора да биде доволно големо за да може термометрот да биде загреан до $+400^{\circ}\text{C}$ без оштетување;
- 5) термометрите треба да се добро хемиски стабилизирани (вештачки остарено стакло) така што да ги задоволуваат барањата од член 25 на овој правилник.

Член 25

Хемиската стабилизација на помошните термометри се испитува на тој начин што термометарот се грее во испитна бања почнувајќи од собна температура до $+(350 \pm 10)^{\circ}\text{C}$ и се задржува на таа температура најмалку пет минути. Потоа се лади до $+50^{\circ}\text{C}$ со тоа што температурата на бањата опаѓа за 10°C до 15°C на час. По ладењето помошните термометри се извлекуваат од испитната бања и се определува корекција за 0°C (вредноста K_1).

Постапката од став 1 на овој член се повторува со тоа што помошните термометри се држат на температура $+(350 \pm 10)^{\circ}\text{C}$ 24 часа.

По ова се определува нова корекција за 0°C (вредноста K_2).

Вредноста на корекцијата K_2 не треба да се разликува од вредноста K_1 за повеќе од $0,15^{\circ}\text{C}$. Термометрите што не го исполнуваат ова барање не се користат за определување на депресијата на нулевата точка.

Член 26

Средната депресија на нулевата точка се определува со користење на најмалку 3 помошни термометри што ги исполнуваат барањата од член 25 на овој правилник а не биле загреани над температурата на околината по определувањето на корекцијата K_2 .

Помошните термометри се задржуваат во испитната бања на температура од $+(100 \pm 1)^{\circ}\text{C}$ 30 минути, а потоа се извлекуваат. Во текот на нивното ладење до температурата на околината, резервоарите на термометрите мораат да бидат во допир само со воздухот. Најдоцна 15 минути по вадењето на помошните термометри од испитната бања се определува корекција за 0°C . Вредноста на добиената корекција се означува со K_3 .

Помошните термометри се чуваат седум дена на температура од $+20^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$. Потоа се оп-

ределува корекција за $\theta^{\circ}\text{C}$ (вредноста K_1), а потоа се повторува постапката од став 2 на овој член, по што се добива вредноста на корекцијата за $\theta^{\circ}\text{C}$, која се означува со K_2 .

Целата постапка се повторува најмалку трипати за да се добие серија од n — разлики $K_2 - K_3$; $K_3 - K_4$; ... $K_{n-1} - K_n$, + 1 кои претставуваат вредности за депресија на нулевата точка добиена во текот на првото, второто односно n — тото мерење на оваа серија мерења.

Кога n — серијата мерења се врши со m помошни термометри, средната депресија на нулевата точка на тие термометри е дадена со изразот:

$$\frac{1}{m \times n} \sum_{i=1}^m \left[(K_2^{(i)} - K_3^{(i)}) + \dots + (K_{2n}^{(i)} - K_{2n+1}^{(i)}) \right]$$

Ако за средната депресија на нулевата точка на помошните термометри се добие вредност која е помала или најмногу еднаква на 0.07°C , се смета дека и инкубаторските термометри што се изработени од истото стакло се исправни во поглед на депресијата на нулевата точка.

VI. Завршна одредба

Член 27

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04-1367/2
5 март 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
мери и скалопени
метали,
Милицав Воичкиќ, с.р.

137.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГРАФИЧКИ СИМБОЛИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за графичките симболи што го има следниот назив и ознака:

Графички симболи. Аналогни оператори — — — — — JUS N.A3.650

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-18792/1
4 декември 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с.р.

138.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕДНОШИНСКИ ВИСЕЧКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ВО РУДНИЦИТЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за едношински висечки железници во рудниците што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Едношинска висечка железница во рудници. Дијаграм. Зависност на влечната сила и брзината од наклонот на патната линија кај дизел-локомотиви — — — — — JUS B.A6.102
- 2) Едношинска висечка железница во рудници. Прицврстување на носачи — — — — — JUS B.M2.113
- 3) Едношинска висечка железница во рудници. Транспортна корпа — — — — — JUS B.M2.114
- 4) Едношинска висечка железница во рудници. Висечка локомотива. Облик и мери — — — — — JUS P.S9.102
- 5) Едношинска висечка железница во рудници. Локомотива за едношински транспорт по подот на просторијата. Облик и мери — — — — — JUS P.S9.103
- 6) Едношинска висечка железница во рудници. Висечки транспортер со верижна влеча. Технички услови за изработка — — — — — JUS P.S9.201

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на едношинските висечки железници во рудниците што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-2511/1
12 февруари 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

139.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АМОНИЈАК ТЕЧЕН, БЕЗВОДЕН

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за амонијак течен, безводен што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Амонијак течен, безводен. Технички услови — — — — — JUS H.F2.020
- 2) Амонијак течен, безводен, Земаче извадоци и методи на испитување — — — — — JUS H.F8.057

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на амонијак течен, безводен што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Амонијак компримиран течен — JUS H.F2.020 донесен со Решението за југословенските стандарди за хлороводородна киселина, аноргански соли, вештачко губре и течен амонијак („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/63).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на пет месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-2512/1
12 февруари 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

140.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВЕШТАЧКИ ГУБРИВА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за вештачки губрива што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Вештачки губрива. Варов амониум-нитрат. Технички услови — JUS H.B4.031
- 2) Вештачки губрива. Варов амониум-нитрат. Методи на испитување JUS H.B8.284

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на вештачките губрива што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенскиот стандард за вештачко губре („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/69).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на пет месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-2513/1
12 февруари 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

141.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРЕГА

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за прега што има следен назив и ознака:

Прега. Термини и дефиниции — JUS F.A0.103

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот од пет месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-2514/1
12 февруари 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

142.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЗАВАРУВАЊЕ И СРОДНИ ПОСТАПКИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за заварување и сродни постапки што ги има следниот назив и ознака:

Жици за заварување со гасен пламен на нискојаглеродни нелегирани и нисколегираны челици — — JUS С.Н3.051

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на жици за заварување што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Жици за варење на челик со топење со пламен — — — — JUS С.Н3.051
донесен со Решението за југословенските стандарди за испитување на метали и варење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/54).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-2515/1
12 февруари 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

143.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА НИКЕЛ-КАДМИУМСКИ АКУМУЛАТОРИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за никел-кадмиумски акумулатори што ги има следниот назив и ознака:

Никел-кадмиумски акумулатори. Херметички призматични акумулатори. Општи барања, методи на испитување и мери — — — — — JUS N.J5.031

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на никел-кадмиумски акумулатори што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на четири месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-2510/1
12 февруари 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

144.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РУДИ И КОНЦЕНТРАТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за руди и концентрати што ги имаат следните називи и ознаки.

1) Руди и концентрати. Руди и концентрати на манган. Методи за испитување на хемискиот состав. Основни одредби — — — — — JUS B.G8.200

2) Руди и концентрати. Руди на манган. Методи за испитување на хемискиот состав. Определување на содржината на бакарот — — — — — JUS B.G8.214

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на рудите и концентратите што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Методи на хемиските испитувања на манганови руди. Општи одредби — — — — — JUS B.G8.200 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на методите за хемиски испитувања на манганови руди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/67);

2) Определување на бакарот — JUS B.G8.214 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на методите за хемиски испитувања на манганови руди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/64).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-2509/1
12 февруари 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

145.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗАГЛАВИЈАТА НА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА БРОЈЧЕНИТЕ ПОДАТОЦИ

Член 1

Во Правилникот за југословенските стандарди за заглавијата на карактеристиките на предметите и претставување на бројчените податоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/81) член 3 се менува и гласи:
„Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-2743/1
16 февруари 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

146.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАПАВОСТА НА ПОВРШНИНИТЕ НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Правилникот за југословенските стандарди за рапавоста на површините на индустриските производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/81) член 3 се менува и гласи:

„Освен југословенските стандарди JUS M.A1.024, JUS M.A1.025 и JUS M.A1.026, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-2779/1
17 февруари 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

147.

— во милиони динари —

Врз основа на член 63 став 4 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), Сојузниот завод за стандардизација објавува

СР Црна Гора	352,8
САП Војводина	2.043,3
САП Косово	393,8

Вкупно: 20.057,0

**ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ
НА ОРГАНИЗАЦИЈЕТА НА ЗДРУЖЕН ТРУД
ОБЛАСТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ЦЕМЕНТ**

Во Списокот на организациите на здружен труд областени за атестирање на цемент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/80) во точка 4 на крајот точката се заменува со точка и записка и потоа се додаваат три нови точки, кои гласат:

5) Основната организација на здружен труд Факултетот на градежните зnanости во Сплит, Сплит, Веселин Маслеша бб, со неограничена супсидијарна одговорност во состав на Работната организација на Градежниот институт, Загреб, Јанко Ракуша 1, со неограничена солидарна одговорност — за сите видови цемент од Наредбата за задолжително атестирање на цемент;

6) Работната организација Институтот за испитување на материјали „Бања Лука“, Бања Лука, Јурај Крижаниќ бб, со потполна одговорност — за сите видови цемент од Наредбата за задолжително атестирање на цемент;

7) Работната организација Заводот за испитување на материјали „Скопје“, со потполна одговорност, Скопје, Раде Кончар, бр. 16 — за сите видови цемент од Наредбата за задолжително атестирање на цемент.“

Бр. 31-50-3258/1-81
20 февруари 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

148.

Врз основа на член 4 од Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76), Собранието на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, на VIII седница од 25 февруари 1981 година, со согласност на републиките и автономните покраини, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗНОС НА ПОСТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1979 ГОДИНА

1. Постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини се утврдуваат за 1979 година во следните износи:

— во милиони динари —

СР Босна и Херцеговина	2.518,5
СР Македонија	1.131,8
СР Словенија	3.467,6
СР Србија (без САП)	4.799,0
СР Хрватска	5.350,2

2. Разликата помеѓу годишниот износ на постојаните средства утврдени со оваа одлука и износите уплатени на име аконтација на постојаните средства за 1979 година, ќе ја уплатат републиките и автономните покраини во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 87/9-81
25 февруари 1981 година
Белград

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини

Директор на фондот, Претседавач,
Климе Чорбе, с. р. Петар Антониќ, с. р.

149.

Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76) и член 10 од Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/80), Собранието на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, на VIII седница одржана на 25 февруари 1981 година донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА И МЕСЕЧНАТА АКОНТАЦИЈА НА ПОСТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1981 ГОДИНА

1. Се утврдуваат следните износи на годишната и месечната аконтација на постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини (во натамошниот текст: Фондот):

— во илјади динари —

Републики, односно автономни покраини	Годишна аконтација на постојаните средства на фондот	Средства по основ на задолжителниот заем (50%)	
		годишна обврска	месечна обврска
1	2	3	4
СР Босна и Херцеговина	4.051.500	2.025.800	168.816
СР Македонија	1.604.900	802.400	66.867
СР Словенија	5.160.200	2.580.100	215.008

1	2	3	4
СР Србија (без САП)	7.625.800	3.812.900	317.742
СР Хрватска	8.180.800	4.090.400	340.867
СР Црна Гора	567.700	283.800	23.650
САП Војводина	3.279.400	1.639.700	136.642
САП Косово	655.300	327.700	27.308
Вкупно:	31.125.600	15.562.800	1.296.900

2. Согласно со член 1 на Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година (во натамошниот текст: Законот) средствата од точка 1 на оваа одлука се формираат:

1) 50% по основ на самоуправно здружување на труд и средства на организациите на здружен труд врз доходни основи и врз основа на заслужени интереси;

2) 50% по основ на задолжителен заем што го уплатуваат организациите на здружен труд кои вршат стопанска дејност (во натамошниот текст: организации на здружен труд).

Дел од постојаните средства по основ на самоуправно здружување на труд и средства може со договор на одделни републики и автономни покраини да се оствари и над утврдениот процент со тоа што делот по основ на задолжителниот заем ќе се намали за соодветниот износ.

3. Согласно со член 5 од Законот ако во текот на годината не се склучат самоуправни спогодби за здружување на труд и средства во висината на обврските утврдени во точка 2 став 1 одредба пол 1 на оваа одлука, републиката, односно автономната покраина е должна разликата да ја уплати во Фондот како задолжителен заем до крајот на годината.

4. Средствата по основ на задолжителниот заем, согласно со член 7 на Законот, организациите на здружен труд ги уплатуваат во еднакви месечни аконтации до 25-ти во месецот за претходниот месец.

5. Ако со месечните аконтации на средствата на Фондот преку задолжителниот заем во текот на годината на територијата на републиката односно автономната покраина не се оствари износот утврден во точка 2 став 1 одредба под 2 на оваа одлука, согласно со член 10 став 3 на Законот, средствата во висината на настанатата разлика ги обезбедуваат републиките односно автономните покраини.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 161/1-81

25 февруари 1981 година

Белград

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини

Директор на фондот

Претседавач,

Климе Чорбе, с. р.

Петар Антонијевиќ с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Словенија

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ковач-Оберснел Алојзиј Нада, Крагел-Слапник Иван Вера;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Борштнер Јожета Јоже, Божич Јанез Иван, Цвикл Фердо Фердо, Дебевц Антон Херман, Добовишек Јернеј Милан, Ферјан Мартин Јоже, Гашипершич Павел Јоже, Гершак Јоже Јоже, Хвастаја Иван Болтежар, Јанежич Јосип Александар, Когелник Силвестер Роман, Колар Винценц Едвард, Прапротник Франц Алберт, Репше Јоже Јоже, Скул Стане Саша, Шипек Матеј Митја, Ширцељ Јоже Миливој, Васле Карло Бранко;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Чарго-Ипаец Јоже Даница, Ходеј-Мехле Иван Антонија, Хоман Јоже Јоже, Левар Матевжа Франц, Лоренчић Јоже Јоже, Мак Аполонија Блаж, Пенца Антон Иван, Петриња-Пинан Францка-Зденка, Полајнар-Черне Франц Марта, Ренко-Пунгерчар Франц Ања, Среботник Марија Франц, Старе Јакоб Иванка, Шеверкар-Јурше Франц Мара, Шисерник Грегорија Франц, Забел Винценц Франц;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Гјурасек Јулија Јулиј, Гостенчник Роман Иван, Клобучар Јосип Јосип, Кошак Франц Франц, Котник Андреј Станко, Крањч Андреј Антон, Куштрин Петер Јанез, Лисјак Рафаел Алојз, Меркач Филип Франц, Милинковиќ Драго Милојко, Мосер Алојз Ернест, Перовшек-Фортуна Франц Марија, Пори Јоже Владимир, Раушл Јоже Јанез, Саглер Павел Павел, Шкраба Франц Јоже, Телцер Марија Франц, Веит Јанез Винко, Виловић Антон Драго, Зајшек Симон Мартин, Зупанчич-Марзиловшек Алојз Марија;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Адамит Франц Франц, Арнеж Албин Милан, Бан Штефан Винко, Бартолец Грга Штефан, Бергант-Вабник Иван Аница, Берлингер Јоже Јоже, Бертонцел Јоже Јоже, Босиљ Мијо Ђуро, Бухвалд Антон Павел, Цафник Јокоб Франц, Цебек Антон Антон, Цедилник Андреј Блаж, Церич Смаил Вехбија, Ципот Матија Геза, Цирингер Марија Марија, Цолонови Константин Бруно, Цурк Винко Петер, Чех Штефан Јоже, Черне Иван Франц, Червек Франц Имре, Держек Алојз Здравко, Добник Иван Иван, Доленц Јосип Драго, Дрол Иван Франц, Ернаец Јосип Силво, Фабјан Андреј Антон, Фекоња Антон Август, Ферк Алојз Алојз, Фриш Марија Штефан, Гачник Франц Франц, Герголет Андреј Марчело, Гјергјек Алекс Ана, Голц Јанез Марјан,

Голоб Леполд Јоже, Гомбоц Клара Ернест, Горенич Антон Амалија, Грабар Мартин Игнац, Гробелник Јоже Милан, Груден Јанез Јоже, Хојник Херман Иван, Хорват-Коседнар Франц Хилда, Храшан Симон, Алојз, Хрен-Ковачић Стјепан Евица, Хрен Антон Франц, Хрватски Амалија Иван, Ивануша Јожеф Иван, Јакопич Франц Франц, Јан Антон Антон, Јанежич Алојз Алојз, Јаркович Јоже Франц, Јаркович Антон Јоже, Јаворник Франц Едо, Јаворник Јулијана Иван, Јаворник Лудвик Лудвик, Јелочник Павел Павел, Јершан Мирослав Јернеј, Јованов Богдан Душан, Јургец Иван Иван, Јуршич Томо Мато, Јуван Фортунант Франц;

Качар Франц Антон, Карнер Винко Антон, Кашпер Франц Јоже, Кепиц Јанез Алојз, Кербец Иван Јоже, Керт Ловренц Ловренц, Килар Рико Митја, Кланчар Јанез Јака, Кметец Антон Франц, Кне Андреј Франц, Кобал Иван Алојз, Кохек Мартин Мартин, Кохне Иван Јанез, Кокель Јуриј Јоже, Колар Иван Јоже, Конич Лука Јакоб, Котник Бено Станко, Копушар Милош Марјан, Карбар-Кнуплеж Алојз Нада, Корен Франц Златко, Кос Јожеф Иван, Кос Матија Иван, Костањевец Јанез Јанез, Костањевец Јоже Станко, Ковачић Иван Иван, Кракер Јанез Рудолф, Ковачић Рудолф Станко, Крамар Јоже Владимир, Крамбергер Конрад Станко, Краубергер Антон Бетка, Краутбергер Франц Франц, Кричеј Франц Едвард, Кривец-Шмон Адолф Пецилија, Крушич Винко Винко, Куковица-Миклавић Антон Марија, Кунеј Марија Антон, Квар Алојз Феликс, Лампрехт Антон Иван, Лампрет Феликс Станислав, Легнер Берт Франц, Лешчак Јанко, Аница, Лесар Антон Франц, Лесјак Марија Антон, Лесјак Јожеф Франц, Лескошек Фердо Франц, Липовшек Марија Иван, Лукман Андреј Иван, Мајжир Матија Максимиљан, Марц-Клобовец Станислав Милка, Маријич-Сцхеин Штефан Амалија Маркуж Јожеф Роман, Маролт Јанез Франц, Матвоз Јакоб Штефан, Медвед Петер Јакоб, Медвед-Цене Франц Кристина, Мершак Антон Бернард, Меснер Франц Франц, Межнариц Алојз Јоже, Мичић-Хафнер Винценц Валентина, Микац Андрија Иван, Миклавиц Иван Иван, Млакар Франц Иван, Млакар Јуриј Макс, Мошкрич-Ликар Драго Драгица, Мрак Антон Станислава;

Наберник Јожеф Доминик, Новак-Ленаршич Јанез Јелка, Новак Винко Јосип, Новак Винко Мирко, Новак Павел Рудолф, Оберлеит-Брезник Марија Славица, Обритан Франц Франц, Орешник Јожеф Руди, Падовник Алојз Макс, Патерност Херник Стојан, Павлек Лацко Антон, Печник Иван Векослав, Печовник Петер Роман, Пепелник Јакоб Леополд, Первет Јакоб Мирко, Петек Франц Франц, Петелин-Улага Јанез Павла, Петрач Иван Јанко, Петровиц Антон Антон, Петровиц Иван Валериј, Пижмохт Антон Јуста, Пластич Мато Винко, Поцедић Јустин Августа, Погачник Антон Антон, Поланц Карел Антон, Пољшак-Нахтигал Адолф Лидија, Потник Леополд Алојз, Поточник Јожеф Јоже, Поточник Флорјан Марија, Пожган-Корунич Тома Елизабета, Предојевич Стјепан Вид, Приморац Милка Мирослав, Пукшич Леополд Јоже, Радович-Емершич Михаел Олга, Рајк Антон Антон, Ремшкар Иван Иван, Репше Фрањо Божена, Роде Франц Франц, Ројц Франц Вилем, Рутар Јанез Јоже, Сакелшек Катарина Антон, Седелшак Јоже Јоже, Север Рудолф Јоже, Слемњак Франц Франц, Смоле Владимир Митја, Смолич Станко Душан, Страшек Станислав Богомир, Стргар Франчишка Франц, Супић Иван Дамир, Шафарич Антон Јанко, Шав Албин Едвард, Шавц Валентин Петер, Шкерлак Јоже Александер, Шкода Алојз Владо, Шпех Јожеф Франц, Шпијадлер Хинке Алберт, Шпољарић Андреј Јосип, Штанцер-Лубеј Штефан Марија, Штрелек Франц Алојз, Томо-Шпишка Иван Љуба, Тош Јанез Јанез, Трөкшар Штефан Јоже, Турјак Целестин Франц, Тушек Алојз Франц, Умек Франц Марија, Урх Валентин Иван,

Уршич Антоније Франц, Вајачић Остојан Миле, Валант Јанез Франц, Валенте-Шмидхафер Антон Цветка, Вершак Виктор Карел, Вершовник Јокоб Карел, Виндишар Станко Павел, Вочаец Павел Фрањо, Водописец Јожеф Павел, Возел Иван Јанез, Врхутич Франц Петер, Зајц-Чуден Франц Франчишка, Завиршек-Ахлин Иван Марина, Зора Иван Иван, Зорко Франц Франц, Зупанич Мато Штефан, Жалик Иван Антон, Живалец Леополд Антон;

— за залагање во социјалистичката изградба а земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Хајдињак Иван Фрањо, Јонке Матија Хелмут, Камвик Неж Штефан, Космач Јоже Јоже, Крајнц Рудолф Мирко, Крајнц Рудолф Рудолф, Михелич Алојз Иван, Нагарник Матевж Филип Новшек Иван Иван, Одерлап Франц Франц, Ошловник Јоже Лудвик, Парадиж Антоније Рајко, Пенл Марија Мирко, Предник Винко Јоже, Пудгар Антоније Иван Шипек Штефан Рудолф, Тушек-Влатник Ернест Ела, Затлер Павле Винко;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Баролин Иван Бруно, Бегулич Бего Мухарем, Белец Алојз Станко, Бенерик Габријел Мича, Брачковиц Божо Младен, Циленшек Иван Јанез, Ципот Матија Штефан, Чижмешија Мијо Стјепан, Чох Франц Јанез, Чујич Марица Мијо, Даљавец Иван Штефан, Долиншек Адам Хенрик, Долшак-Ллах Андреја Векослава, Драгомировиц Владимир Милован, Ербус Иван Антон, Ференчек Мирко Павел, Фишер Симон Симон, Гајшт Франц Јакоб, Гулан Франц Ернест, Грегл Рудолф Јакоб, Хабиниц Јанез Иван, Хасанагић Хасан Рехо, Хорват Валент Слазко, Хржењак Штефан Јоже, Хушко Јурај Станко, Игличар Рок Марјан, Јамник Август Јуриј, Јесенко-Пуре Антон Нада, Јокић Драган Драго, Јусиц Смајо Ремзо, Калшан Иван Винко, Кавчич-Рожеј Иван Анчка, Кербец Игнац Драго, Кланчич Антон Среќко, Кочевар Јанез Иван, Компар Фердинанд Бранко, Кошти Антон Антонија, Ковачевић Мустафа Хасан, Ковачић Катарина Хуберт, Крушич Лука Изидор, Кутилија Миле Бранко, Кузмановиц Звонко Миливој, Лапух Јоже Јоже, Леп Симон Симон, Лесјак-Вогрин Фердинанд Лојзка, Личанин Стојан Цуро, Лојевец Антон Милан, Мајнарди Антон Ана, Малашич Стјепан Стјепан, Марцен Франц Александер, Маркун Франц Соња, Мартиншек Антон Мајжак, Медлоби Марко Драгугин, Месич Томо Томо, Милановић Душан Мирко, Млакар Мирко Иван, Мунцар Павел Иван, Новаковић Душан Младен, Новосел Мирко Болат, Нучић Франц Јанез, Облак-Комљанец Лудвик Магдалена, Пајтак Изидор Штефан, Плазар Јулиј Франц, Похарич Антон Конрад, Ложешел-Лопух Штефан Хедвика, Присталич Јоже Антон, Прохарт Јоже Ленарт, Радијеновић-Бернекер Иван Марија, Ројс Антон Леополд, Рубин Иван Петер, Сакач Јосип Габријел, Сетник Мијо Андреј, Штехарник-Крајгер Макс Силвестра, Скледар Франц Јоже, Скол Алојз Алојз, Смолич Душан Станко, Сосич Марјан Марјан, Стошић Станоје Бранислав, Страјншак Јанко Јанез, Свечак Јосип Драгугин, Шинчек Иван Антонија, Шинкар Франц Франц, Штаба Томаж Алојз, Шубељ Ловренц Јанез, Томплак Јанез Алојз, Топлак Иван Јоже, Варгец Флоријан Антон, Васич Радомир Душан, Веховец Феликс Зора, Видиц Јанез Јанез, Винко Франц Алојз, Жохар Алојз Јоже;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонородната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Чапелник Антон Иван, Поточник Јанез Јожеф, Пропровик Франц Данијел, Скриварник Едвард Алојз, Шулер Август Јоже.

Бр. 85
7 ноември 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Џвистин Мијатовиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Шуњић Андрије др Мирко;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

Божаниќ Марка Богдан, Грубор-Морача Миле Смилана, Мехивагиќ Рифата Ризо, Роквиќ Остоје Љубомир, Травар Миће Душан;

Од СР Црна Гора

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

Десиќ Петра Вучета;

Од СР Хрватска

— по повод на педесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во развивањето и омасовувањето на пливачкиот и ватерполо спорт и за значајни успеси постигнати на натпреварувањата во земјата и странство

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Корчулански пливачки клуб — Корчула;

— по повод на седумдесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации и за придонес кон ширењето на просветата и културата

Основна школа „Братство и јединство“ — Риека;

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во развивањето на музичкиот и културно-забавниот живот во својата средина

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Славонско тамбурашко друштво „Пајо Коларић“ — Осиек;

— за долгогодишната работа, заслуги и успеси постигнати во негувањето и развивањето на игрите и песните од овој крај и за придонес на културно-забавниот живот

Витенско друштво „Кумпањија“ — Блато, Корчула;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ

Матаиќ Пере Дане;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА

Брезичевиќ Грге Томо, Ерцег Анте Иво, Озреткиќ Јозе Петар, Урода-Прибиловиќ Томе Ката, Вучичиќ Анте Каја;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ

Беровиќ Фране Дане, Ѓурчиќ Николе Ђорђе, Стипиќ Иван Грго, Томин Баре Кануго;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Драгачевац Ивана Иво, Франчишковиќ Антона Вишко, Хаинтек Ивана др Франьо, Јакшиќ Вучена Браќо, Матас Марка Јаков, Пипловиќ Анте Дзворка, Шкориќ Јована Ђорђе;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

Азаповиќ Георгија Петар, Блажун Мије Андрија, Вожиќ Раде Сара, Бришки Матије Иван, Дражиќ Јерка Јерко, Глигиќ Пане Михајло, Малтариќ Буре Драгутин, Маравиќ Миле Милан, Меѓедовиќ Милана Душан, Паниќ Петра Никола, Пеиновиќ Соке Дане, Поповиќ Раде Данило, Радаковиќ Јозе Мирко, Ранитовиќ Раде Душан, Ребершак Ивана Вишко, Сапунар Анте Зорислав, Судар Петра Стево, Шуман Ивана Карло, Вранешевиќ Душана Јања, Врзиќ Вујадина Никола;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Урода-Прибиловиќ Томе Ката, Вучичиќ Анте Каја;

Од СР Македонија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Бардакоски Цветков Киро;
Буневски Ђигов Благоја;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Сотировски Самоил др Паскал;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Андоноски Јованов Стеван, Атанасоски Димков Александар, Јорданоски Николов Светозар, Стојаноски Горев Стеван — Роскопо, Трајкоски Ристев Вангел, Тутески Горев Ристе;

Од СР Словенија

— по повод на триесетгодишнината на постоењето и работата, а за особени заслуги во поттикнувањето на културно-просветните активности на југословенските иселеници, како и за придонес во развивањето на врски со својата татковина

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Словеначка матица иселеника — Љубљана;

— по повод на осумдесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во развивањето на хорското пеање и културно-забавниот живот во својата средина

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Мешовити хор — Дивача;

— за долгогодишна работа, особени заслуги и успеси постигнати во развивањето на културно-забавниот и музичкиот живот во својот крај и за придонес кон ширењето на прогресивните идеи

Просветно друштво — Железничка музика — Зидани Мост;

— по повод на шеесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето на културно-просветниот и забавниот живот во својот крај и за придонес кон ширењето на прогресивните идеи

Радничко-просветно друштво „Слобода“ — Птуј;

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во научноистражувачката работа во областа на економијата и за значаен придонес во стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Институт за економска истраживања — Љубљана;

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

Конфекција „Лисца“ — Севница;

— по повод на триесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги на полето на издавачката дејност, како и за значаен придонес во ширењето на просветата и културата

ЗП Царкарјева заложба — Љубљана;

— по повод на седумдесетгодишнината на постоењето и работата, а за заслуги и успеси постигнати на развивањето и унапредувањето на есперанто и за придонес кон зближувањето на нашите граѓани со народите на други земји

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Есперантско друштво — Марибор;

— по повод на триестогодишнината на постоењето, а за заслуги во здравствената заштита и лечењето на жени и трудници и за придонес во развојот на здравствената служба

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Клинички центар Љубљана, ООУР Болница за женске болести и породилство — Постојна;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во развивањето на аматерскиот културно-уметнички и забавен живот во својата средина

Културно-уметничко друштво „Отон Жупанчич“ — Сора, Љубљана;

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во присобирање, чување, проучување и популаризирање на дела на ликовната уметност

Уметничка галерија у Марибору;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Крашовец Иван Стане, Павшич Петар Штефан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Крајсхер Антона Жива, Лукман-Мених Жоже-та Розалија;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Гачник Јожета Јоже, Грум Јанеза Карел;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Цветко Франьо Цирил, Гержинич Алојзија др Лев, Горјуп Антон Иван, Јакопич Јоже Макс, Јауша Антона Јанко, Клешиник Јожета Роман, Коман Иван Стане, Кошир Јожета Јоже, Лампрет Јоже Јоже, Пешкир Николе Глиго, Прхне Франца Франц, Сцхмидт Албин др Владимир, Шкуље Владимир др Лујо, Тијан Мате Теодор;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Безлај Франц др Франц, Хочевар-Малих Иван Слава, Хрибар-Мохар Јоже Аница, Копач Јоже Јоже, Мауер Јулиј др Ернест, Пехачек-Вратич Валентин Валентина, Симончич Јанко Стефан, Светек Франц Душан, Шкерлавај-Запотник Франц Марија, Житник-Хити Јанеза Марија, Житник Франца Марија;

Од СР Србија

— по повод на сто и четириесетгодишнината на постоењето, а за истакнати заслуги и успеси постигнати во негувањето и развивањето на театарската уметност и за ширење на културата во својот крај

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Подрињско народно позориште — Шабац;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето и унапредувањето на пожарникарството, со што е направен значаен придонес на социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Ватрогасни савез Београда;

— по повод на сто и десетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во заштитата и спасувањето, на човечки животи, општествен и личен имот, со што е направен значаен придонес на социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Доброволно ватрогасно друштво „Матица“ — Земун;

— по повод на седумдесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации и за придонес кон ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Основна школа „Ђорђе Крстиќ“ — Жарково, Белград;

— по повод на сто и петнаесетгодишнината на постоењето и за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации и за придонес кон ширењето на просветата и културата

Основна школа „Моша Пијаде“ — Витошевац, Ражањ;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во развивањето на ПТТ сообраќајот, со што е направен значаен придонес кон социјалистичката изградба на земјата

Радна Организација поштанског, телеграфског и телефонског саобраќаја „Београд“ — Белград;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во национализацијата, превоспитувањето и образованието на воспитно запуштени деца и младина

Завод за воспитување младежи — Неготин;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН СВЕЗДА

Дероко Евгенија Александар, Петровиќ Србина Славољуб;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Бајлон Анте Мате, Будисављевиќ Теодора др Манојло, Ђукиќ Здравка Живорад, Којиќ Ђорѓа Бранислав, Крстиќ Крсте Петар, Максимиовиќ Јована др Бранко, Новаковиќ Драгољуба др Стојан, Спасојевиќ Симе Борислав;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Плеќаш Ђуре др Војислав, Половина-Јапунциќ Манета др Петра;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Генчиќ Ђорѓа др Бранислав, Јанковиќ Раденка др Слободан, Јовичиќ Милана др Јоган, Колариќ Драгољуба др Војислав, Мандиќ Крсте Станко, Мартиновиќ Крсте Урош, Михаиловиќ Љубомира др Михаило, Миљевиќ Јована Александар, Митраковиќ Драгутина Бранко, Ненадовиќ Милана др Слободан, Павловиќ Петра Адам, Стефановиќ Милоша др Милутин, Степановиќ Н. др Бранко, Сушиќ Видоја Миленко, Томиќ Алексе др Миодраг, Тричковиќ Јована Миливоје, Виторовиќ Крсмана др Драгомир, Вујашковиќ Илије Јанко, Вујичиќ Акима др Вељко, Закљан Миле Спасо;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алџелковиќ Војислава Живојин, Бодрожкиќ Тодора др Драгољуб, Бошковиќ Пере Радослав, Ђуриќ Јосе Светозар, Јанџиќевиќ Милана Димитрије, Кандиќ-Милошевиќ Милића др Љубица, Коледин Лазара др Драгица, Луковиќ-Петровиќ

Саве Петрана, Луковић Милисав Славко, Мирковић Јована др Мирко, Недељковић Драгутина Бранислав, Пантовић Станоја Милорад, Павловић Лазара Момир, Поповић Димитрија др Драгослав, Придршки Милана Стојан, Тадић Милана Теја, Таталовић Косте Никола;

Од САП Косово

— по повод на триесетгодишнината на постоенето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Индустриско-прехранбена радна организација „Житопромет“ — Приштина;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Сапунџиу Етема Риза;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТНО ЗНАМЕ

Нуши Шачира Пајазит, Решеви Осман Енвер, Тасић Ристе Димитрије, Трбовић Алексе Ђуро, Влаић Илије Драган;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Бејта Јакупа Рустем, Милхаца Јусуфа Зија, Секулић Вукадина Томислав,

— за особени заслуги во ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Мустафа Зија Бехљуљи;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Џемшит Абдуле Дурићи, Илџи Тефика Илџаз, Јадраши Хамза Селајдин;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Хајредини Јусуфа Цехбија.

Бр. 97

26 ноември 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,

Џвистин Мијатовиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна:

- | | |
|---|-----|
| 130. Одлука за измена на Одлуката за земање на странски кредити од страна на организациите на здружен труд што изведуваат инвестициони работи во странство за потребите за изведување на тие работи — — — — — | 373 |
| 131. Одлука за измена на Одлуката за привремено продолжување на важењето на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1980 година — — — — — | 373 |
| 132. Одлука за условите и начинот на издавање дозволи за извоз и увоз на стоки во 1981 година — — — — — | 373 |
| 133. Решение за дополнување на Решението за утврдување на Списокот на опојни дроги — — — — — | 374 |
| 134. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „PANORAMA“ — — — — — | 374 |
| 135. Правилник за мерките за сузбивање и искоренување на туберкулозата кај говедата — — — — — | 375 |
| 136. Правилник за метролошките услови за инкубаторски термометри — — — — — | 376 |
| 137. Правилник за југословенскиот стандард за графички симболи — — — — — | 378 |
| 138. Правилник за југословенските стандарди за едношински висечки железници во рудниците — — — — — | 378 |
| 139. Правилник за југословенските стандарди за амонијак течен, безводен — — — — — | 379 |
| 140. Правилник за југословенските стандарди за вештачки ѓубрива — — — — — | 379 |
| 141. Правилник за југословенскиот стандард за преѓа — — — — — | 379 |
| 142. Правилник за југословенскиот стандард за заварување и сродни постапки — — — — — | 380 |
| 143. Правилник за југословенскиот стандард за никел-кадмиумски акумулатори — — — — — | 380 |
| 144. Правилник за југословенските стандарди за руди и концентрати — — — — — | 381 |
| 145. Правилник за измена на Правилникот за југословенските стандарди за заглавијата на карактеристиките на предметите и претставување на бројчените податоци — — — — — | 381 |
| 146. Правилник за измена на Правилникот за југословенските стандарди за рапавоста на површините на индустриските производи — — — — — | 381 |
| 147. Дополнување на Списокот на организациите на здружен труд овластени за атестирање на цемент — — — — — | 382 |
| 148. Одлука за утврдување на годишниот износ на постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1979 година — — — — — | 382 |
| 149. Одлука за утврдување на годишната и месечната аконтација на постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1981 година — — — — — | 382 |
| Одликувања — — — — — | 383 |